

Во согласност со член 46-а од Статутот на Банката и член 400-а од Законот за трговските друштва, јас _____, со ЕМБГ _____, со сите акции издадени од ТТК Банка АД Скопје коишто се во моја сопственост на денот на одржувањето на седницата на Собранието на акционери закажана за ден 15.4.2021 година, по точките од дневниот ред, одлуките и материјалите објавени на ден 12.3.2021 година за Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје, гласам на следниот начин:

- Избор на претседавач на Собранието _____

- Годишен извештај за работењето на ТТК Банка АД Скопје во 2020 година и Мислење по истиот од Надзорниот одбор, со Предлог - одлука за усвојување на Извештајот и Мислењето _____

- Финансиски извештаи на ТТК Банка АД Скопје за 2020 година ревидирани од Друштвото за ревизија „Мур Стивенс“ ДОО Скопје и Мислењето за извештаите од Надзорниот одбор, со Предлог - одлука за усвојување на извештаите и Мислењето _____

- Годишна сметка на ТТК Банка АД Скопје за 2020 година, со Предлог - одлука за усвојување _____

- Предлог - одлука за употреба и распоредување на нераспределената добивка на ТТК Банка АД Скопје за 2020 година _____

- Предлог - одлука за определување на износот на дивидендата и датуми на исплата на дивиденда за 2020 година (дивиденден календар) _____

- Годишен извештај за работењето на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје во 2020 година, со Предлог - одлука за усвојување _____

- Предлог - одлука за назначување членови на Одборот за наградување на членови на Надзорниот одбор и Одборот за ревизија на ТТК Банка АД Скопје _____

- Информација за резултатите од извршената оцена на соодветноста на кандидатите за членови на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје _____

Датум

/Име, презиме и потпис на физичкото лице/

*Во образецот се внесува начинот на гласање односно „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВОЗДРЖАН“/